



## СОУ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“ -ПРИЛЕП

# КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Според Законот за средно образование и воспитание, како и Статутот на Училиштето и според Планот и Протоколот, Календарот за организација на работата во средните училишта за Учебната 2020/21г на МОН за време на кризата со Ковид-19, за настава со физичко присуство и настава од далечина, учениците имаат права кои ги остваруваат преку наставата и другите облици на воспитно-образовна работа, а истовремено имаат и обврски коишто треба да ги исполнуваат и почитуваат. Работата во училиштето ќе се одвива според прилагоден Кодекс за однесување на учениците усогласен со Планот и Протоколот од МОН, а усвоен од Наставнички совет, Совет на родители и Училишен одбор.

### I Права и обврски на учениците

1. Ученикот треба уредно и навреме да биде запишан во училиштето и да ги исполнува сите услови предвидени со закон за прием во средно училиште;
2. Да се одржува физичката дистанца меѓу ученик и ученик, наставник и ученик и наставник и родител/старател на ученикот согласно протоколите.
3. Задолжително е носење на заштитна маска/прекривка на лицето од страна на учениците за време на престој во училиштето, освен кога се на отворено во училишниот двор и доколку е возможно одржување на препорачаната дистанца.
4. За време на одморите треба да се почитуваат протоколите за физичка дистанца и мерките за заштита, да се намали колку што е можно повеќе физичкиот контакт, во училиштата во кои е возможно да се воведат еднонасочно движење по ходниците заради избегнување на мешање помеѓу учениците од другите паралелки.
5. Доколку ученикот редовно ја посетува наставата ќе има подобар успех и поведение;
6. Во училиштето се градат пријателски односи меѓу учениците и со наставниците;

7. Колку ученикот подобро се грижи за училишниот инвентар и за наставните помагала - подолго ќе ги користи, а престојот во училиштето ќе му биде попријатен;

8. Кога ќе добие задача од професор треба да ја изврши одговорно и навреме;

9. Не треба да заборава дека ако нема дисциплина на часот ( дали е со физичко присуство или е учење од далечина) не им се нанесува штета само на другите, туку и себеси;

10. Ученикот треба да го почитува професорот, за и тој да го почитува него;

11. Ученикот треба да ги научи своите права и обврски, а кои произлегуваат од Планот, Протоколот и Алгоритмот на МОН;

12. Ученикот има право да добие квалитетно образование (независно дали го добива преку физичко присуство или учење од далечина), затоа е запишан во училиштето;

13. Училиштето треба да обезбеди еднаков пристап, средства и активности за сите ученици;

14. Секој ученик има право на еднаков третман од страна на професорот во однос на предавањето или оценувањето;

15. Ученикот отсутствува од наставата само кога е тоа неопходно;

16. Ученикот не смее да заборава! Сите конфликти треба да се решаваат ненасилно и по пат на разговор;

17. Училиштето има стратегија за изрекување педагошки мерки - никогаш нема на ученик да му биде изречена педагошка мерка без причина;

Во случај ученикот да почувствува дека неговите права се загрозени - да побара помош во училиштето - класниот раководител, педагогот, социолог, ученик - правобранител, помошен директорот и директорот секогаш ќе се погрижат за тоа.

## **II Должности на дежурните ученици во класот со физичко присуство**

1. Дежурните ученици (двајца) во класот, ги организира класниот раководител по утврден редослед во траење од една недела. Дежурните ученици доаѓаат во училницата 5 минути пред другите ученици. Нивни должности се:

- да ја прегледаат училницата пред да влезат другите ученици, го подготвуваат приборот за работа. Ако забележат некаква штета, веднаш ја пријавуваат на класниот раководител или на друго службено лице;
- за време на одморот ги чуваат предметите на сите ученици од паралелката;
- ги пријавуваат отсутните ученици на предметниот наставник за нивно евидентирање;
- се грижат за редот и хигиената во училницата;
- по завршување на часот последни ја напуштаат училницата, констатираат исправност на инвентарот, ги затвораат прозорците, го гасат светлото, ги собираат заборавените предмети од учениците и ги предаваат на дежурниот наставник;
- ако предметниот наставник задоцни на час повеќе од 5 минути, дежурниот ученик го известува дежурниот наставник, педагогот, психологот, помошникот на директорот или директорот. Останатите ученици остануваат во училницата и тивко се подготвуваат за часот;
- ако не дојде предметниот наставник и не може да се обезбеди замена, учениците остануваат во училницата и се подготвуваат за наредниот час.

Дежурните ученици се должни да го одржуваат редот и дисциплината и да не дозволуваат да се напушта училницата. За непочитување на редот ќе се преземат соодветни педагошки мерки.

### **Должности на дежурните ученици во класот при учење од далечина**

2. Дежурните ученици (двајца) во класот, ги организира класниот раководител по утврден редослед во траење од една недела. Дежурните ученици се приклучуваат. Нивна должност е да ги потсетат сите ученици навреме да се приклучат на платформата и да го известат класниот раководител, наставникот;

### **III Кодекс за облекување**

3. Секој ученик треба да е пристојно облечен на часот (независно дали е со физичко присуство или учење од далечина);

4. Учениците се должни на часот (независно дали е со физичко присуство или учење од далечина), да бидат уредно облечени горен дел пристоен изглед – маичка/блуза/дуксер, долен дел фармерки/панталони/сукња со пристојна должина. Со својот пристоен изглед нема да се издвојуваат од средината. Во спротивно, нема да бидат примени на настава независно (дали е со физичко присуство или учење од далечина).
5. Дозволена должина на здолништа е до и под колена, а на панталони исклучиво долги.
6. Секој ученик да внимава на својата фризура за време на настава, без разлика дали е со физичко присуство или учење од далечина, (женските со уредна и прибрана фризура без разлика на должината на косата, без шминка и лакирани нокти, а кај машките без долга коса, репче и брада)

Претседател на Училишен одбор:

Весна Илиеска